



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Четврток, 30 септември 1954
Број 30 Година X

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

✓ 135

На основа член 16 од Законот за ловот и член 19 точка 4 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА УНИ- ШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИ

1. За уништување волци на територијата на Народна Република Македонија се одредуваат награди во следните износи:

а) за мало волче во легло по 6.000.— динари, и

б) за одраснат волк по 9.000.— динари.

2. Право на награда по оваа одлука има секој што со пушка, стапица, отров или на друг начин уништи волк.

3. Наградите за уништени волци ги исплатува околинскиот народен одбор преку шумските стопанства.

4. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Решението за одредување на награди за уништување на волци бр. 2467 од 31. I. 1950 година („Службен весник на НРМ“ бр. 11/50).

5. Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука ќе донесува Управата за шумарство на НРМ.

6. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 269

28 септември 1954 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

✓ 136

На основа член 75 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕНУВАЊЕ НАЗИВОТ НА ДРЖАВ- НАТА ФИЛХАРМОНИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.

Називот на Државната филхармонија на Народна Република Македонија основана со Уредбата за оснивање на Државна филхармонија на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 11/50), се менува и во иднина ќе гласи:

Скопска филхармонија.

II.

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 270

28 септември 1954 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

✓ 137

На основа член 75 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИ ПАРА- ЛЕЛКИ ОД V И VI КЛАС ПРИ ВИШАТА ГИМНАЗИЈА „ЦВЕТАН ДИМОВ“ ВО СКОПЈЕ

I.

При Вишата гимназија „Цветан Димов“ во Скопје се отвораат специјални паралелки од V и VI клас гимназија.

II.

Во специјалните паралелки од V и VI клас гимназија се примаат лица од службениците на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ што завршиле полуматура, а поради учество во Народноослободителната борба и големата ангажираност со

работа во управните служби по ослободувањето, немале можност на време и редовно да завршат V и VI клас гимназија.

III.

Учењето во V и VI клас гимназија во специјалните паралелки ќе трае по пет месеци.

На крајот на учењето на секој клас учениците од специјалните паралелки полагаат испит од сите предмети што ги учат.

IV.

Наставата во специјалните паралелки од V и VI клас гимназија ќе се изведува според наставниот план и програм што ќе го пропише, во рамките на наставниот план и програм за вишите гимназии, Советот за просвета на НРМ.

V.

На учениците од специјалните паралелки на V и VI клас гимназија, кои на крајот на учењето ќе го положат испитот, за завршниот клас ќе им се издаде исто свидетелство како и на редовните ученици.

VI.

Работата и испитите во специјалните паралелки од V и VI клас при Вишата гимназија „Цветан Димов“ има да завршат до 31 декември 1957 година.

VII.

Поблиски прописи за изведување на наставата, одржувањето на испитите и оценувањето во специјалните паралелки, како и за извршувањето на оваа одлука ќе донесе Советот за просвета на НРМ.

VIII.

Средства за финансирање на специјалните паралелки од V и IV клас гимназија ќе се обезбедат во претсметката на приходите и расходите на Советот за просвета на НРМ.

IX.

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службени весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 268
15 септември 1954 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМЕ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 11136 од 17 јули 1954 година ја одобри промената на личното име на Ристовски Ристо, од град Битола, роден на ден 5 декември 1926 година во село Драгош, Битолска околија, од родители: татко Ристовски Глигор и

мајка Ристовска родена Илиевска Ленка, така да во иднина личното име ќе му гласи Радевски Ицо. Согласно член 21 став 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (141)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Јован Колев Чунов, од град Скопје подаде тужба за развод на бракот против Младенова Фанија, од село Стрништа — Воденско. Бидејќи тужената Фанија Младенова е во неизвесност и со непознато местожителство, се повикува во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност преку старателскиот орган при Народниот одбор на град Скопје ќе ѝ го одреди за старател Киро Пеев, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на денот на расправата.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 354/54. (144)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Алексо Петков, бивш од град Крива Паланка, кој е умрен на 12 јуни 1941 година и после својата смрт покрај другите наследници го оставил и синот си Георги Алексов Петков, од град Крива Паланка, кој живее на непозната адреса во НР Бугарија.

Се поканува наследникот Георги да се јави на овој суд лично или преку полномошник во срок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, за да даде наследничка изјава. Во противен случај оставината ќе се расправи во негово отсуство со старател што ќе го спредели судот.

Од Околинскиот суд во Крива Паланка, О. бр. 513/51. (133)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13 април 1954 година под реден број 296, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Шарена Џамија“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: производство и изработка на прехранбени артикли со леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 42/54. (478)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5 август 1954 година на страна 93, под реден бр. 2, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 7, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „8 септември“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. кожа, седларски и ременарски стоки и прибор; 2. производи од гума, каучук и пластични маси; 3. железарски и метални стоки, бицикли, машини за шиене и прибор; 4. селско стопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; 5. нафтни деривати, мазира-уља и масти; 6. електротехнички материјали; 7. бои, лакови, хемикалии и прибор; 8. огревно дрво и јаглен; 9. намештај; 10. технички стоки за снабдување на производствени претпријатија и занаетчиството; 11. јакарски стоки, каделни и јутени производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 406/54. (670)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Државното земјоделско производително стопанство „Клечовце“, с. Клечовци, досега водено во регистарот на стопанските организации при Народниот одбор на Кумановска околина, на страна 38, под рег. бр. 38, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 21 мај 1954 година под реден број 17, под фирма: Државно земјоделско производително стопанство „Клечовце“, со седиште во селс. Клечовце — Кумановско. Предмет на пословањето на стопанството е: производство на житарици и други земјоделски производи, како и нивна продажба.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 36/54. (674)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15 јули 1954 година на страна 99, под реден број 1, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан со колонијал и текстил „29 ноември“, со седиште во Кичево. Предмет на пословањето на дуќанот е: Трговска купо продажба на стоки во внатрешен промет на мало по следните трговски струки: 1. текстил, куси и плетени стоки и конфекција; 2. галантериски, базарски стоки и играчки; 3. обувки; и 4. животни прехрани и предмети за куќни потреби.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 438/54. (691)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 147/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „Дојран“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со мешовити индустриски стоки, прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 147/54. (753)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 149/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „Чифлик“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со мешовити индустриски стоки, прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 149/54. (755)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 150/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „Шар Планина“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со мешовити индустриски стоки, прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 150/54. (256)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 152/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски јажарски стоки „Лен“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со јажарски стоки, каделни и југени производи, како и со производи од гума.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 152/54. (758)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 154/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „Солун“, со седиште во Струмица. Предмет на работата на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалаци; тутунски преработки, кибрит и прибор; бои, хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 154/54. (760)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 156/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со земјоделски прехранбени стоки „Цвет“, со седиште во Струмица. Предмет на работата на дуќанот е: трговија со зарзават, овоштие, млечни производи и преработка на истите.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 156/54. (762)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 157/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски железарски стоки „Бор“, со седиште во Струмица. Предмет на работата на дуќанот е: трговија со железарски и метални стоки, бицикли, машини за шиене и прибор; оружје, ловачки прибор и муниција, експлозивни и пиротехнички материјали; електрични материјали; бои, лакови, хемикалии, стакло, порцулан, како и трговија со радиопарати.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 157/54. (763)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 158/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски железарски стоки „Динамо“, со седиште во Струмица. Предмет на работата на дуќанот е: трговија со железарски и метални стоки, бицикли, машини за шиене и прибор; оружје, ловачки прибор, муниција, експлозивни и пиротехнички материјали; електрични материјали; бои, лакови, хемикалии, стакло, порцулан, како и трговија со радиопарати.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 158/54. (764)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година на страна 106, под реден број 1 е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Продавница на градежен материјал на Градежното претпријатие „Љуботен“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на продавницата е: трговија со градежен материјал на мало.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 458/54. (769)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година на страна 93 под реден број 3, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан бр. 8, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „8 септември“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: текстил, куси и плетени стоки; и конфекција; галантерија, базарски стоки и играчки; крзнени стоки; обувки; музички инструменти, радио-апарати и прибор; парфимериски и козметички стоки и намештај.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 407/54. (771)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 134/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски стоки „Лукс“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со текстил, куси и плетени стоки и конфекција.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 134/1954 година. (740)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 135/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало „Струмичко поле“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со индустриски стоки, прехранбени артикли, и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит, бои и хемикалии, мешовити индустриски стоки и емалирано посуфе.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 135/54. (741)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 140/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало „Лиљана“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со куси плетени стоки, конфекција, галантерија, базарска стока, парфимерија и козметички стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 140/54. (746)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 144/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „11 октомври“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор, бои и хемикалии како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 141/54. (747)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 142/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Бабјак“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со мешовита индустриска стока, прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 142/54. (748)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 143/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски и прехранбени стоки „Ловец“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор, бои и хемикалии како и мешовити индустриски стоки (емалирано посуфе).

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 143/54. (749)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 144/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „Маџир“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, куќни потреби; алкохолни и

безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; бои и хемикалии; како и мешовити индустриски стоки (емалирано посуфе).

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 144/54. (750)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 145/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „Струмица“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; бои, хемикалии, како и мешовити индустриски стоки (емалирано посуфе).

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 145/54. (751)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 146/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со земјоделски прехранбени стоки „Јабука“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со зарзават, овоштие како и преработка на истите, трговија со млечни производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 146/54. (752)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 148/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски прехранбени стоки „Маврово“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; бои, хемикалии, како и мешовити индустриски стоки (емалирано посуфе).

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 148/54. (754)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година на страна 93 под реден број 4, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 9, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „8 септември“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: јажарски стоки, каделни и јутени производи; нафтени деривати, мазира-ула и масти; сатови и изработки од драгоцени метали; бои, лакови, хемикалии и прибор; парфимериски и козметички стоки; стакло, порцелан и керамички стоки; намештај; преработки од месо; прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; деликатесни производи; производи врз база на шеќер и какао; млечни производи и печиво и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 408/54. (772)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година под реден број 5, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан број 10, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „8 септември“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: јажарски стоки, каделни и јутени производи; нафтени деривати, мазира-ула и масти; сатови и изработки од драгоцени метали; бои, лакови, хемикалии и прибор; парфимериски и козметички стоки; стакло, порцелан и керамички стоки; намештај; преработки од месо; прехранбени

артикли и предмети за куќни потреби; деликатесни производи; производи врз база на шеќер и какао; млечни производи и печиво и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 409/54.

(773)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VIII-1954 година, под реден број 7, е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 12, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „8 септември“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: деликатесни производи; производи врз база на шеќер и какао; млечни преработки и печиво; алкохолни и безалкохолни пијалоци и преработки од месо.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 410/54.

(774)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-VII-1954 година под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Искра-на“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка на леб и печиво.

Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 430/54.

(92)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-VII-1954 година под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски самостоен дуќан „Стоچار“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на месо и месни производи.

Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 429/54.

(693)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Трговскиот дуќан „Нов Век“ — Куманово досега воден во регистарот на стопанските претпријатија на Советот за стопанство на НО на Градската општина Куманово под реден број 30, е префрлен од поменатиот регистар и запишан во регистарот на стопанските организации при овој суд на 26-VII-1954 година, под реден број 182, под фирма: Трговски дуќан „Нов век“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, стакло, порцелан и керамични стоки, тутунски производи и кибрит на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 246/54.

(698)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 112/54 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Јордан“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои, хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 112/54.

(718)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 119/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан со индустриски прехранбени стоки „Единство“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит, бои хемикалии, како и мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 119/54.

(725)

Окружниот суд во Скопје објавува дека претпријатието за снабдување на земјоделците „Агроснабдител“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија на Советот за стопанство на ГНО — Скопје, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на страна 252, под реден број 252, под фирма: Претпријатие за снабдување на земјоделците „Агроснабдител“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо со јажарска стока, каделни и јутени производи, производи од гума, каучук и пластична маса; моторни возила, резервни делови и друго; земјоделски машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, рибарски материјали и прибор, пчеларски материјали и прибор; семенска стока; машини, уреѓај и техника, железарска и материјална стока. Оваа дејност ќе се спроведува лично и преку своите погонски единици: Семенска продавница и технички магазин во Скопје. Трговија на мало со: селско стопански машини, алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, трговија со железарија и метална стока и трговија со производи од гума, каучук и пластични маси.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 427/54.

(800)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26 јуни 1954 година под реден број 180, е запишан дуќанот под фирма: Бурекиски дуќан „Јагода“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на буреки.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 245/54.

(802)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 168/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан со железарија и стакло „Земеделец“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со железарија, равно и шупло стакло; шевни машини и прибор; нафта, нафтни деривати и мазира-уља; радио-апарати, електрични материјали; саати и предмети од племенити метали; бои, лакови, хемикалии и куќен намештај.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 168/54.

(812)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Продавницата „Пеко“ — Скопје досега водена во регистарот на продавниците и трговските претпријатија при Советот за стопанство на ГНО — Скопје, на страна 21 под фирма: Продавница „Триглав“ — Скопје, е префрлена од поменатиот регистар во регистарот на стопанските организации при овој суд на 22 јули 1954 година под реден број 237, под фирма: Продавница на фабриката за чевли „Пеко“, Тржиш, НР Словенија, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на кондури и прибор од сите врсти како и продажба и поправка на чорапи на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 219/54.

(801)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 165/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан-касапница „Слога“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на месо и месни производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 165/54.

(809)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 169/1954 година, е запишан трговскиот дуќан

под фирма: Трговски дуќан на мало со текстил „Хали“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со текстил и текстилна галантерија, кратка и плетена стока, крзнена стока, обувки, кожна галантерија, парфимериски и козметички стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 169/54.

(813)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 171/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Угостителско претпријатие „Винова Лоза“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 171/54.

(815)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 187/54 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан со железарија „20 октомври“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со шевни машини и прибор, нафта и нафтени деривати, мазива-уља, радио-апарати и прибор, електрични материјали, сааи и предмети од племенити метали, бои, лакови и хемикалии и куќни намештај.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 187/54.

(831)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 192/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало со текстил „Малинов цвет“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со текстил и текстилна галантерија, кратки и плетени стоки, крзнена стока, обувки и кожна галантерија, парфимериски и козметички стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 192/54.

(836)

Окружниот суд во Скопје објавува Издавачкото претпријатие „Детска радост“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на ГНО — Скопје, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 29-јуни 1954 година под реден број 184, под фирма: Издавачко претпријатие „Детска радост“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: издавање на целокупната домашна и светска детска, научна и педагошка литература, издавање на пионерски весници, повремени списанија, списанија, сликовници и друго и продажба на истите.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 208/54.

(924)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30 август 1954 година под реден број 305, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на големо „Колонијал“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: купување и продажба на прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, жита и мелнички преработки, млечни производи од шеќер и какао; зарзават, овоштие и преработки; кибрит и прибор; стакло, порцулан и керамични стоки; бои, лакови, хемикалии и прибор; технички горива и мазива; канцелариски материјали, хартија, школски прибор за пишување; деликатесни производи, риба месо и преработка; парфимериски и козметички стоки и воопште колонијални стоки.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 458/54.

(927)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22 јуни 1954 година на страна 91, под реден број 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за откуп, обработка и продажба на тутун „Треска“, со седиште во Брод — Кичевско. Предмет на пословањето на претпријатието е: откуп, обработка и продажба на тутун.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 309/54.

(694)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Бирото за книговодство „Универзал“ — Куманово, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, на страна 83, под ред. бр. 83, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 2-јули 1954 година под реден број 192, под фирма: Биро за книговодство „Универзал“, со седиште во Куманово. Предмет на пословањето на бирото е: вршење на книговодствени услуги.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 259/54.

(707)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 151/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало со индустриски и прехранбени стоки „Порој“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со мешовита индустриска стока, животни прехрани и предмети за куќни потреби, тутунски преработки, како и кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 151/54.

(757)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5 август 1954 година на страна 92, под реден број 3, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан број 1, во состав на Мешовитото трговско претпријатие „Напредок“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со следните трговски струки: 1. текстил, куси и плетени стоки и конфекција; 2. галантерија, базарски стоки и играчки; 3. обувки; 4. музички инструменти, радио-апарати и прибор; 5. крзнени стоки; 6. парфимериски и козметички стоки и 7. намештај.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 412/54.

(778)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28 јули 1954 година на страна 104, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан-фурна „Песјак“, со седиште во Брод. Предмет на пословањето на дуќанот е: печење и продажба на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Гостивар, 457/54.

(799)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 173/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан „Партизан“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на дуќанот е: печење и продавање на леб, печиво, како и други производи од брашно.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 173/54.

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 182/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Станица“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на дуќанот е: угостителски услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 185/54.

(826)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 175/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан „Мала Река“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: колење на стоки, продажба на месо и месни производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 175/54.
(819)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 178/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан со мешовита индустријска и прехранбена стока „Звезда“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со млечни производи, преработки од месо, мелнички производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, мешовита индустријска и прехранбена стока.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 178/54.
(822)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 185/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Ловец“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 185/54.
(829)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 183/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Вардар“, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: угостителски услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 183/54.
(827)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19 август 1954 година под реден број 282, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Завод за урбанизам, архитектура и комунална техника, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на Заводот е: изработување на проекти елаборати и тоа: а) архитектурни проекти; б) проекти за водовод и канализација (внатрешни и надворешни); в) проекти за електрична инсталација; г) проекти за хортикултура и уредување на паркови; д) проекти за централно греење; е) проекти за ниско градби (патишта и мостови; и ж) проекти за урбанистичко решение.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 472/54.
(930)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Проектанското биро „Проектант“ — Гевгелија, досега водено во регистарот на стопанските организации при Советот за стопанство на НО на Гевгелиска околина, на страна 42 под ред. бр. 42, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 23 јуни 1954 година под реден број 173, под фирма: Проектанско биро „Проектант“, со седиште во Гевгелија. Предмет на послувањето на бирото е: изработка на проекти за потребите на Одборот и населението од Гевгелиска околина.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 197/54.
(931)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието за уредување и пошумување на порои „Водно“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при НО на Скопска

околина на страна 22, престанува да постои и се припојува кон Претпријатието за проектирање и уредување на порои „Поројпроект“, кое е досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при НО на Скопска околина под рег. бр. 33, а е префрлено од овој регистар во регистарот на стопанските организации при овој суд на 27 јули 1954 година под реден број 276, под фирма: Претпријатие за проектирање и уредување на порои „Поројпроект“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: 1. изработување на проекти за уредување и пошумување на порои, мелиорации и разни други работи во врска со уредување на пороите и мелиорациите, како и сите нужни геодетски снимања; 2. изработување на инвестициони програми за градба од областа на пороите, буичарски основи и други разни научни работи и експертиси во врска со уредувањето на пороите и мелиорациите; 3. изведување на сите градежни и шумско културни работи околу уредувањето на пороите и мелиорациите на земјиштето.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 386/54.
(932)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Издавачкото претпријатие „Култура“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на Народниот одбор на град Скопје, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25 август 1954 година, под реден број 296, под фирма: Издавачко претпријатие „Култура“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: а) издавање и продажба на марксистичка, научна, уметничка и друга литература; б) продажба на марксистичка, научна и уметничка литература, издание на други издавачки претпријатија во ФНРЈ; в) продажба на канцелариски материјал и прибор, школски прибор, прибор за цртање, училиа, школски помагала, музички инструменти и нивни прибор.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 435/54.
(933)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 280/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен железарски дуќан „Техника“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купо-продажба на железарски и метални стоки, бицикли, машини за шиене и прибор.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 280/54.
(806)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 170/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за градежен материјал „Бор“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со градежен материјал.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 170/54.
(814)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 176/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски месарски дуќан „Китка“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на месо и месни производи.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 176/54.
(820)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 177/1954 год., е запишан занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан „Доклевац“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и продажба на леб и печиво.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 177/54.
(821)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од ГНО — Битола бр. 18 од 6-III-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 700, занаетчишкиот дуќан под фирма: Јорганицја Иван Сотиров Наумов, со седиште во Битола, ул. „Трговска“ бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Сотиров Наумов. (541)

На основа дозволата од ГНО — Битола бр. 1293 од 9-II-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 702, занаетчишкиот дуќан под фирма: Налбат Георги Томов Георгиевски, со седиште во Битола, ул. „Д. Влахов“ бр. 134. Предмет на работата на дуќанот е: потковување на доби.ок.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Томов Георгиевски. (543)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 10099 од 21-V-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 699, занаетчишкиот дуќан под фирма: Леблебиџија Никола Тодоров Талев, со седиште во Битола, ул. „Јордан Цинот“ бр. 18. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Тодоров Талев. (540)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 32364 од 30-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 701, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондураџија Кирил Павлов Николов, со седиште во Битола ул. „Далматинска“ бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Павлов Николов. (542)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола, бр. 32201 од 30-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 703, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Јонче Глигоров Христовски, со седиште во Битола, ул. „Далматинска“ бр. 32. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче Георгиев Христовски. (544)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 8837 од 11-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 705, занаетчишкиот дуќан под фирма: Јажар Георги Јошев Димитровски, со седиште во Битола, ул. „Далматинска“ бр. 27. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јажиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Јошев Димитровски. (546)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 32481 од 30-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 706, занаетчишкиот дуќан под фирма: Плетач Веселин Наумов Христовски, со седиште во Битола, „Александар Турунџев“ бр. 16. Предмет на работата на дуќанот е: плетење на мрежи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веселин Наумов Христовски. (547)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 32607 од 30-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 707, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Вангел Митов Лазаревски, со седиште во Битола, ул. „Цветан Димов“ бр. 177. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Митов Лазаревски. (548)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 31440 од 30-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 708, занаетчишкиот дуќан под фирма: Леблебиџија Васко Тодоров Талев, со седиште во Битола, ул. „Скопје“ бр. 15. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васко Тодоров Талев. (549)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 7016 од 5-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 709, занаетчишкиот дуќан под фирма: Гајдација Алексо Борисов Атанасовски, со седиште во Битола ул. „Село Радња“ бр. 7. Предмет на работата на дуќанот е: изработување на гајди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо Борисов Атанасовски. (550)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 32605 од 30-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 710, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Сотир Огненов Стојановски, ул. „Прилепска“ бр. 28. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Огненов Стојановски. (551)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 32488 од 30-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 711, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фурнаџија Иван Стојанов Мотичев, со седиште во Битола, ул. „Борис Кидрич“ бр. 269. Предмет на работата на дуќанот е: фурниџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Стојанов Мотичев. (552)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 27676 од 7-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 712, занаетчишкиот дуќан под фирма: Граѓевино-столар Марко Димов Трифуновски, со седиште во Битола, ул. „Мј. Танчевски“ бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: граѓевино-столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко Димов Трифуновски. (553)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 17310 од 26-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 713, занаетчишкиот дуќан под фирма: Граѓевино-столар Петар Велев Петровски, со седиште во Битола, ул. „Трговска“ бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: граѓевинско столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Велев Петровски. (554)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија бр. 12695/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 190, рег. бр. 190, занаетчискиот дуќан под фирма: Електро-инсталаторска работилница на Електричното дистрибутивно претпријатие, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 73. Предмет на работата на дуќанот е: електро-инсталаторски услуги.

Фирмата ќе ја потпишуваат Глигур Мишевски и Владо Силјановски. (555)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2515 од 13-VIII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 699, рег. бр. 699, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Трајко Георгиевски, со седиште во Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Георгиевски. (556)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2208 од 4-IV-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 826, рег. бр. 826, занаетчискиот дуќан под фирма: Сандалџија Коце Николов Георгиевски, со седиште во Скопје, ул. „146“ бр. 156. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на сандали.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коце Николов Георгиевски. (557)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град — Скопје бр. 2583 од 15-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 765, рег. бр. 765, занаетчискиот дуќан под фирма: Златар Зеф Шин Јаки, со седиште во Скопје, ул. „106а“ бр. 50. Предмет на работата на дуќанот е: златарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зеф Шин Јаки. (558)

На основа дозволата од Советот за стопанство на град Скопје бр. 2564 од 5-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 676, рег. бр. 676, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Борко Д. Милошевски, со седиште во Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 59. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борко Д. Милошевски. (559)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2488/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 727, рег. бр. 727, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Насо Лазов Мусманов, со седиште во Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 113. Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насо Лазов Мусманов. (560)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2337/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 251, рег. бр. 251, занаетчискиот дуќан под фирма: Стаклорезач Благој Јованов Андоновски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар—Дола“ бр. 7.

Предмет на работата на дуќанот е: стаклорезачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Јованов Андоновски. (408)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2041/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 147, рег. бр. 147, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Муртез Рамаданов, со седиште во Куманово, ул. „Нова Југославија“ бр. 24.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муртез Рамаданов Лиманов. (409)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 1905/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 120, рег. бр. 120, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Димитар Величков Божиновски, со седиште во Куманово, ул. „Трг Маршал Тито“ бр. 47.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинџи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Величков Божиновски. (410)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2042/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 148, рег. бр. 148, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Фета Јусеинов Далиповски, со седиште во Куманово, ул. „Техеранска“ бр. 25.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фета Јусеинов Далиповски. (411)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3112/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 401, рег. бр. 401, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Ѓорѓи Денков Лазаровски, со седиште во Куманово, ул. „Јул Краина“.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Денков Лазаровски. (412)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6339/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 497, рег. бр. 497, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Демир Алиов Исмаиловски, со седиште во Куманово, ул. „Иван Гошњак“ бр. 51.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир Алиов Исмаиловски. (413)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2407/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 311, рег. бр. 311, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Предраг Петров Лазаровски, со седиште во Куманово, ул. „Томе Георгиевски“ бр. 15.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Предраг Петров Лазаровски. (414)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3333/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 414, рег. бр. 414, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Демо Аметов Али-

евски, со седиште во Куманово, ул. „Фетка Наскова“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Деметров Алиевски. (415)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3332/51 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 415, рег. бр. 415, занаетчишките дуќан под фирма: Ковач Алија Деметров Исмаиловски, со седиште во Куманово, ул. „Ленин“ бр. 15. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија Деметров Исмаиловски. (416)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 8668/47 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 267, рег. бр. 267, занаетчишките дуќан под фирма: Колар Харалампи Спиров Ивановски, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Харалампи Спиров Ивановски. (369)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 13042/47 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 268, рег. бр. 268, занаетчишките дуќан под фирма: Налбат Харалампи Тонев, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Харалампи И. Тонев. (370)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 17791/50 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 269, рег. бр. 269, занаетчишките дуќан под фирма: Кројач Цветко Иванов Доневи, со седиште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Иванов Доневи. (371)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 3904/48 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 270, рег. бр. 270, занаетчишките дуќан под фирма: Воденичар Садик Незир Исаки, со седиште во с. Слупчане.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садик Незир Исаки. (372)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10169/45 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 271, рег. бр. 271, занаетчишките дуќан под фирма: Леблебиџија Стеван Арсов Чепишевски, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Арсов Чепишевски. (373)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 136/51 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 272, рег. бр. 272, занаетчишките дуќан под фирма: Столар Славе Доневи Илиев, со седиште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе Доневи Илиев. (374)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10163/45 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 273, рег. бр. 273, занаетчишките дуќан под фирма: Налбат Страхил А. Павлов, со седиште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страхил А. Павлов. (375)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 3005/50 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 274, рег. бр. 274, занаетчишките дуќан под фирма: Колар Стојан С. Ивановски, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан С. Ивановски. (376)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 7362/51 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 275, рег. бр. 275, занаетчишките дуќан под фирма: Леблебиџија Страхил Н. Јанев, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страхил Н. Јанев. (377)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 8843/46 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 276, рег. бр. 276, занаетчишките дуќан под фирма: Налбат Стојчо М. Јосифовски, со седиште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојчо М. Јосифовски. (378)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 17888/50 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 278, рег. бр. 277, занаетчишките дуќан под фирма: Столар Славко Е. Младенов, со седиште во с. Нежилово.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Е. Младенов. (379)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 4747/51 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 278, рег. бр. 278, занаетчишките дуќан под фирма: Воденичар Серафим Г. Тодоровски, со седиште во с. Железница.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Серафим Г. Тодоровски. (380)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2595 од 15-VII-1953 г. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 693, рег. бр. 693, занаетчишките дуќан под фирма: Кројач Митко Стефанов Поповски, со седиште во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 29.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко Ст. Поповски. (520)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1429/1946 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 732, рег. бр. 732, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Кирил А. Илиевски, со седиште во Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 32.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил А. Илиевски.

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1951 од 25-VIII-1950 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 675, рег. бр. 675, занаетчискиот дуќан под фирма: Содација Лена Јованова Манчева, со седиште во Скопје, ул. „78“ бр. 75.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на сода-вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лена Јованова Манчева. (522)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 692 од 1-X-1945 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 848, рег. бр. 848, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Ѓорѓи Т. Паунов, со седиште во Скопје, ул. „85“ бр. 30.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Т. Паунов. (523)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 949 од 1-XI-1945 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 779, рег. бр. 779, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Ѓорѓи Лазаров Трајков, со седиште во Скопје, ул. „30“ бр. 29.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Лазаров Трајков. (524)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 687 од 1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 774, рег. бр. 774, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на мидери на Илона Иванова, со седиште во Скопје, ул. „4“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување и поправка на мидери.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот: Илона Иванова. (525)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2289 од 5-VII-1951 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 853, рег. бр. 853, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Методија Томов Серафимовски, со седиште во Скопје, ул. „Мирче Ацев“ бр. 46.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Томов Серафимовски. (526)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1834 од 19-III-1951 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 823, рег. бр. 823, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Ганчо Христов Трпчев, со седиште во Скопје, ул. „192“ бр. 23.

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ганчо Христов Трпчев. (527)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2232 од 15-V-1951 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 861, рег. бр. 861, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Крум Јованов Коневски, со седиште во Скопје, ул. „106-а“ бр. 36.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крум Јованов Коневски. (528)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1751 од 8-VII-1949 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 680, рег. бр. 680, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Усеин Амет Умеров, со седиште во Скопје, ул. „114“ бр. 14.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин Амет Умеров. (529)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 203 од 7-VIII-1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 679, рег. бр. 679, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Ибраим Умер Амед, со седиште во Скопје, ул. „117“ бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим Умер Амед. (530)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2125 од 16-I-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 686, рег. бр. 686, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Иван Иванов Крстевски, со седиште во Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Иванов Крстевски. (531)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2547 од 10-II-1952 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 685, рег. бр. 685, занаетчискиот дуќан под фирма: Ножаро-острач Хајдар Исмаил Сулејман, со седиште во Скопје, ул. „111“ бр. 83.

Предмет на работата на дуќанот е: ножаро-острачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хајдар Исмаил Сулејман. (532)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 6177 од 5-V-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 852, рег. бр. 852, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Александар Стоилков Стефанов, со седиште во Скопје, ул. „537“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Стоилков Стефанов. (533)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2114 од 10-I-1951 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 859, рег. бр. 859, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Јосиф К. Несторовски, со седиште во Скопје, ул. „Петар Чаулев“ бр. 60.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф К. Несторовски. (534)

На основа дозволата од Советот за стопанство на град Скопје бр. 2634 од 10-XI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 794, рег. бр. 794, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Исмаил Беќир Раиф, со седиште во Скопје, ул. „464“ бр. 56.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Беќир Раиф. (535)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија бр. 11306/53 г. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 346, рег. бр. 346, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Невзат Рамаданов Врескола, со седиште во Гостивар, ул. „Панче Попоски“ бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Невзат Рамаданов Врескола. (536)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 28207 од 7-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 696, рег. бр. 696, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Цветан Христов Грозданов, со седиште во Битола, ул. „Генерал Темпо“ бр. 53.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан Христов Грозданов. (537)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 8594 од 6-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 697, рег. бр. 697, занаетчискиот дуќан под фирма: Абација Киро Вангелов Јошевски, со седиште во Битола, ул. „Трговска“ бр. 110.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на селски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Вангелов Јошевски. (538)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 13893 од 20-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 698, рег. бр. 698, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Зоре Василев Трифуновски, со седиште во Битола, ул. „Ацо Шопов“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зоре Василев Трифуновски. (539)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 6571, серија бр. 0151932, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Александар Киров Здравески, ул. „М. Ацев“ бр. 27 — Прилеп. (2650)

Лична карта рег. бр. 1685, серија бр. 0034396, издадена од СВР — Струга на Инает Муса Елмазовски, с. Калишта — Охридско. (2651)

Лична карта рег. бр. 597, серија бр. 0429129, издадена од СВР — Гевгелија на Јонис Михаилов Камчев, ул. „Илинден“ бр. 3 Валандово — Гевгелиско. (2652)

Лична карта рег. бр. 37, серија бр. 020013, издадена од СВР — Титов Велес на Костадин Атанасов Пулов, с. Владиловци — Титоввелешко. (2653)

Лична карта рег. бр. 9791, серија бр. 0754312, издадена од СВР — Кичево на Томе Костов Томески, ул. „29-ти ноември“ бр. 32 — Кичево. (2656)

Лична карта рег. бр. 6116, серија бр. 0382825, издадена од СВР — Кочани на Томислав Огнанов Тодоров, с. Винаца — Кочанско. (2657)

Лична карта рег. бр. 13339, серија бр. 0503576, издадена од СВР — Кавадарци на Марко Петров Атанасов, с. Долни Дисан — Тиквешко. (2658)

Лична карта рег. бр. 10461, серија бр. 0673158, издадена од СВР — Тетово на Абдулбаит Муса Османи, с. Пршовце — Тетовско. (2659)

Лична карта рег. бр. 10871, серија бр. 0043582, издадена од СВР — Струга на Муса Адем Шеји, с. Велешта — Охридско. (2660)

Лична карта рег. бр. 9874, серија бр. 0671058, издадена од СВР — Тетово на Јован Цветан Евковски, с. Раотинци — Тетовско. (2681)

Лична карта рег. бр. 778, издадена од ПВР — Брод на Блаже Богатинов Блажески, с. Црешнево — Кичевско. (2682)

Лична карта рег. бр. 6272, издадена од ПВР — Брод на Костадин Блажев Блажевски, с. Црешнево — Кичевско. (2683)

Лична карта рег. бр. 34610, издадена од ПВР — Скопје на Марија Глигур (Крстеска) Магдеска, ул. „Илија Игески“ бр. 74 — Прилеп. (2684)

Лична карта рег. бр. 10165, серија бр. 0060877, издадена од СВР — Крива Паланка на Јашко Маџов Јакимовски, с. Градец — Кривопаланечко. (2685)

Лична карта рег. бр. 10055, издадена од ПВР — Прилеп на Коста Николов Богојески, с. Волково — Прилепско. (2686)

Лична карта рег. бр. 4375, серија бр. 0057086, издадена од СВР — Берово на Глигор Јованов Поповски, с. Митрашинци — Малешевско. (2687)

Лична карта рег. бр. 2588, серија бр. 0055299, издадена од СВР — Берово на Синан Демиров Зуламов, с. Црниќ — Малешевско. (2688)

Лична карта рег. бр. 16624, серија бр. 0355042, издадена од СВР — Титов Велес на Стојан Драгинов Стојчевски, ул. „Киро Рогужаров“ бр. 5а — Титов Велес. (2689)

Лична карта рег. бр. 2397, издадена од ПВР — Брод на Рушан Јусуфов Усеиноски, с. Преглово — Кичевско. (2690)

Лична карта рег. бр. 1872, серија бр. 0306385, издадена од СВР — Штип на Нијази Салиов Асанов, с. Радање — Овчеполско. (2514)

Лична карта рег. бр. 2630, серија бр. 0490253, издадена од СВР — Кавадарци на Радо Ефремов Минов, ул. „Димче Мирчев“ бр. 13 — Кавадарци. (2515)

Лична карта рег. бр. 2750, серија бр. 0489660, издадена од СВР — Кавадарци на Мара Ефрем (Темелкова) Минова, ул. „Димче Мирчев“ бр. 13 — Кавадарци. (2516)

Лична карта рег. бр. 8938, серија бр. 0113648, издадена од СВР — Дебар на Селам Малиќ Фејзулаи, с. Волетин — Дебарско. (2517)

Лична карта рег. бр. 13115, серија бр. 0553832, издадена од СВР — Куманово на Мустафа Бекира Јајовски, с. Лопате — Кумановско. (2528)

Лична карта рег. бр. 4295, серија бр. 0530548, издадена од СВР — Куманово на Фаик Заира Селимов, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 7 — Куманово. (2529)

Лична карта рег. бр. 16815, серија бр. 0536360, издадена од СВР — Куманово на Живко Трајана Цветковски, с. Жегјане — Кумановско. (2530)

Лична карта рег. бр. 19216, серија бр. 0559032, издадена од СВР — Куманово на Војо Димитриевиќ, ул. „Борис Кидрич“ бр. 67 — Куманово. (2531)

Лична карта рег. бр. 20340, серија бр. 0560158, издадена од СВР — Куманово на Ариф Јашара Ариф, с. Белановце — Кумановско. (2533)

Лична карта рег. бр. 6064, серија бр. 0080542, издадена од СБР — Битола на Василка Спасевска, ул. „Леринска“ бр. 23 — Битола. (2582)

Лична карта рег. бр. 6212, серија бр. 0114851, издадена од СБР — Битола на Селман Демир Ајдаровски, с. Мусинци — Битолско. (2583)

Лична карта рег. бр. 717, серија бр. 0111055, издадена од СБР — Битола на Кадри Рушидовски, с. Долненци — Битолско. (2584)

Лична карта рег. бр. 5695, серија бр. 0666472, издадена од СБР — Тетово на Атанас Душан Михајлов, с. Доброште — Тетовско. (2585)

Лична карта рег. бр. 1121, серија бр. 0226131, издадена од СБР — Охрид на Спасе Јанчев Крцоски, с. Мешешта — Охридско. (2586)

Лична карта рег. бр. 1142, серија бр. 0022052, издадена од ПБР — Охрид на Киро Секулов Ристевски, с. Конско — Охридско. (2587)

Лична карта рег. бр. 4492, серија бр. 0786282, издадена од СБР — Тетово на Хусеин Абдула Мамути, ул. „Јане Сандански“ бр. 62 — Тетово. (2590)

Лична карта рег. бр. 14225, серија бр. 675255, издадена од СБР — Тетово на Миљаим Фејзула Нухи, с. Шемшово — Тетовско. (2591)

Лична карта рег. бр. 26754, серија бр. 0684709, издадена од СБР — Тетово на Илми Демир Адеми, с. Желино — Тетовско. (2592)

Лична карта рег. бр. 4688, серија бр. 0230512, издадена од ПБР — Охрид на Иван Стеванов Блажески, с. Свиштите — Охридско. (2594)

Лична карта рег. бр. 8882, серија бр. 0332492, издадена од СБР — Титов Велес на Мукадес Шефки (Керимова) Пеливанова, ул. „Коле Цветков“ бр. 45 — Титов Велес. (2595)

Лична карта рег. бр. 14641, серија бр. 0014710, издадена од СБР — Скопје на Иван Тодоров Василев, ул. „Илинденска“ бр. 20 — Кочани. (2596)

Лична карта рег. бр. 3388, серија бр. 0635898, издадена од СБР — Крива Паланка на Мите Кирев Миленковски, с. Мождивњак — Кривопалянечко. (2597)

Лична карта рег. бр. 602, серија бр. 0397012, издадена од ПБР — Св. Николе на Пандора Коце (Прошева) Стаменкова, ул. „Цветан Димов“ бр. 21 — Св. Николе. (2598)

Лична карта рег. бр. 560, издадена од ПБР — Крушево на Реџеп Акифов Шакировски, с. Житоше — Прилепско. (2600)

Лична карта рег. бр. 6258, серија бр. 418549, издадена од ПБР — Радовиш на Дана Манева (Мицова) Илиева, с. Д. Липовик — Струмичко. (2490)

Лична карта рег. бр. 11579, издадена од СБР — Струмица на Сали Ибраимов Гавазов, ул. „Борко Талевски“ бр. 5, — Радовиш. (2491)

Лична карта рег. бр. 5502, издадена од ПБР — Радовиш на Али Омеров Дурмишов, с. Аликоч — Струмичко. (2492)

Лична карта рег. бр. 12196, издадена од ПБР на ОНО — Прилеп на Стеван Петков Паскоски, с. Војани — Прилепско. (2493)

Лична карта рег. бр. 6017, издадена од ПБР на ОНО — Прилеп на Зефир Алиев Синаноски, с. Пешталево — Прилепско. (2494)

Лична карта рег. бр. 10272, серија бр. 0014011, издадена од СБР — Скопје на Веселинка Миланова Николоска, ул. „Б. Талески“ бр. 80 — Прилеп. (2495)

Лична карта рег. бр. 3952, серија бр. 0109588, издадена од СБР — Битола на Борис Тасев Масалковски, с. Кукуречани — Битолско. (2496)

Лична карта рег. бр. 6808, серија бр. 0547390, издадена од СБР — Куманово на Нејазе Ејуп Селмани, с. Ваксинце — Кумановско. (2497)

Лична карта рег. бр. 20710, серија бр. 0264536, издадена во Битола на Васа Митро (Шемовска) Масалковска, с. Кукуречани — Битолско. (2498)

Лична карта рег. бр. 8008, на Феим Селим Синан, ул. „Вихач“ бр. 11 — Битола. (2499)

Лична карта рег. бр. 18316, серија бр. 0091161, издадена од СБР — Битола на Ацо Талев Димовски, ул. „Ордаж Ламболо“ бр. 20 — Битола. (2500)

Лична карта рег. бр. 21169, серија бр. 0119286, издадена во Битола на Авни Шабановски, ул. „Охрид“ бр. 317 — Битола. (2501)

Лична карта рег. бр. 11999, серија бр. 0672776, издадена од СБР — Тетово на Абдулбаки Мустафа Ибиши, с. Ново Село I — Тетовско. (2502)

Лична карта рег. бр. 5446, серија бр. 0664619, издадена од СБР — Тетово на Даут Идриз Асани, с. Пршовци — Тетовско. (2503)

Лична карта рег. бр. 793, серија бр. 0661764, издадена од СБР — Тетово на Алил Вејсел Алипи, с. Нераште — Тетовско. (2504)

Лична карта рег. бр. 21475, серија бр. 0682242, издадена од СБР — Тетово на Шевки Демир Фариши, с. Нераште — Тетовско. (2505)

Лична карта рег. бр. 452, серија бр. 0333411, издадена од СБР на ОНО — Титов Велес на Медмед Исмаилов Алиов, ул. „Бл. Кирков“ бр. 6 — Титов Велес. (2506)

Лична карта рег. бр. 16138, серија бр. 0354556, издадена од СБР на ОНО — Титов Велес на Асан Алила Плостевски, с. Г. Врановци — Титоввелешко. (2507)

Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0329334, издадена од СБР на ОНО — Титов Велес на Литвија А. (Шакирова) Ибраимова, ул. „Васил Левски“ бр. 8 — Титов Велес. (2508)

Лична карта рег. бр. 6814, серија бр. 0383324, издадена од СБР — Кочани на Амди Етемов Ибраимов, с. Трсино — Кочанско. (2509)

Лична карта рег. бр. 15779, серија бр. 0329429, издадена од СБР — Кочани на Драган Ампов Јаневски, с. Грзизовце — Кочанско. (2510)

Лична карта рег. бр. 14285, серија бр. 0390995, издадена од СБР — Кочани на Милисав Радојков Златков, с. Видовиште — Кочанско. (2511)

Лична карта рег. бр. 1761, серија бр. 0746273, издадена од СБР — Кичево на Суграфка Колева (Колеска) Наумоска, с. Кнежино — Кичевско. (2512)

Лична карта рег. бр. 12044, серија бр. 0756584, издадена од СБР — Кичево на Бекир Селманов Коруноски, ул. „Стојан Сандески“ бр. 51 — Кичево. (2513)

Лична карта рег. бр. 5206, серија бр. 01211487, издадена од СБР — Охрид на Таир Сали Серџан, ул. „Емин Абас“ бр. 8 — Охрид. (1888)

Лична карта рег. бр. 19419, серија бр. 0559236, издадена од СБР на ОНО — Куманово на Тодор Мите Манев, с. Кајково — Кумановско. (1891)

Лична карта рег. бр. 21164, серија бр. 0537484, издадена од СБР на ОНО Куманово на Душан Стојче Јакимовски, с. Шлегово — Кумановско. (1892)

Лична карта рег. бр. 11994, серија бр. 0532506, издадена од СБР — Куманово на Мурат Камер Мемети, с. Белановце — Кумановско. (1893)

Лична карта рег. бр. 9579, серија бр. 0550506, на Ваит Шукри Реџеми, с. Горно Којнаре — Кумановско. (1894)

Лична карта рег. бр. 7316, серија бр. 07906655, издадена од СБР Тетово на Абдула Ј. Сулејмани, ул. „Цетинска“ бр. 8 — Тетово. (1896)

Лична карта рег. бр. 8829, серија бр. 0332439, издадена од СБР — Титов Велес на Грозда Петрова Игнова, ул. „Вера Циривири“ бр. 4 — Титов Велес. (1900)

Лична карта рег. бр. 7532, серија бр. 0331142, издадена од СБР на ОНО — Титов Велес на Борис Петров Стојановски, ул. „Б. Каракостов“ бр. 44 — Титов Велес. (1901)

Лична карта рег. бр. 7160, серија бр. 0039811, издадена од СБР — Струга на Каплан Ризван Баки, с. Делогожда — Охридско. (1902)

Лична карта рег. бр. 4791, серија бр. 0457299, издадена од СБР — Струмица на Ибраим Јусуф Љаџифов, ул. „Охридска“ бр. 55 — Струмица. (1903)

Лична карта рег. бр. 5198, серија бр. 0308321, издадена од СБР — Штип на Александар Димка Наков, с. Радање — Овчеполско. (1904)

Лична карта рег. бр. 3992, серија бр. 0529070, издадена од СВР — Куманово на Милан Максим Павловски, ул. „Хр. Карпуш“ бр. 34 — Куманово. (2532)

Лична карта рег. бр. 5211, серија бр. 0037922, издадена од ПВР — Струга на Ведат Асимов Таировски, с. Подгорци — Охридско. (2534)

Лична карта рег. бр. 11385, серија бр. 0234339, издадена од СВР — Охрид на Екрем Исмаил Кела, ул. „Боро Дуни“ бр. 5 — Струга. (2535)

Лична карта рег. бр. 969, серија бр. 0225379, издадена од ПВР — Охрид на Љубе Темелков Костески, с. Слатино — Охридско. (2536)

Лична карта рег. бр. 16868, серија бр. 0049579, издадена од СВР — Охрид на Благоја Пантов Цацевски, с. Велестово — Охридско. (2537)

Лична карта рег. бр. 3106, серија бр. 0035817, издадена од СВР — Струга на Веуш Алил (Инани) Џука, ул. „Славеј“ бр. 9 — Струга. (2538)

Лична карта рег. бр. 11226, серија бр. 0043937, издадена од СВР — Струга на Сејдин Маликов Насуфи, с. Велешта — Охридско. (2539)

Лична карта рег. бр. 329911, серија бр. 319730, издадена од СВР — Белград на Стаменка Драгомира Тодоровска, ул. „Климент Охридски“ бр. 4 — Охрид. (2540)

Лична карта рег. бр. 4534, серија бр. 0210719, издадена од ПВР — Охрид на Решад Јакуп Абдула, ул. „Али Риза“ бр. 32 — Охрид. (2541)

Лична карта рег. бр. 10440, серија бр. 0233645, издадена од ПВР — Охрид на Сулејман Селимов Мустафа, ул. „Солунска“ бр. 168 — Охрид. (2542)

Лична карта рег. бр. 3624, серија бр. 0108334, издадена од СВР — Дебар на Борис Аврама Атанасовски, с. Горенци — Дебарско. (2543)

Лична карта рег. бр. 13537, серија бр. 0118247, издадена од СВР — Дебар на Азир Садиќ Мурати, с. Жеровница — Дебарско. (2544)

Лична карта рег. бр. 13848, серија бр. 0118558, издадена од СВР — Дебар на Шабан Зеќира Ђупи, с. Видуша — Дебарско. (2545)

Лична карта рег. бр. 15229, серија бр. 0119939, издадена од СВР — Дебар на Илија Стефанов Данаиловски, с. Лазарополе — Дебарско. (2546)

Лична карта рег. бр. 15115, серија бр. 0675485, издадена од СВР — Тетово на Илми Елмаз Абдурамани, с. Дебарце — Тетовско. (2547)

Лична карта рег. бр. 3807, серија бр. 0664303, издадена од СВР — Тетово на Керим Зулбеар Вејсел, с. Д. Палчиште — Тетовско. (2548)

Лична карта рег. бр. 4255, серија бр. 0786122, издадена од СВР — Тетово на Сулејман Ђуп Сулејмани, ул. „Јане Сандански“ бр. 94 — Тетово. (2549)

Лична карта рег. бр. 6474, серија бр. 0668973, издадена од СВР — Тетово на Рушит Ферата Идризи, с. Камењане — Тетовско. (2550)

Лична карта рег. бр. 12361, серија бр. 0673186, издадена од СВР — Тетово на Арун Исен Фејзула, с. Челопек — Тетовско. (2551)

Лична карта рег. бр. 16300, серија бр. 0354718, издадена од СВР — Титов Велес на Шакир Усеинов Усеиновски, с. Кишино — Титоввелешко. (2552)

Лична карта рег. бр. 391, серија бр. 977091, издадена од СВР — Титов Велес на Марија Атанас (Минова) Ристова, с. Убога — Титоввелешко. (2553)

Лична карта рег. бр. 4699, серија бр. 0345209, издадена од СВР — Титов Велес на Реиз Демиров Асановски, с. Водоврасти — Титоввелешко. (2554)

Лична карта рег. бр. 5122, серија бр. 0329632, издадена од СВР — Титов Велес на Шакир Билазов Асанов, ул. „Чернишевска“ бр. 19 — Титов Велес. (2555)

Лична карта рег. бр. 9701, серија бр. 0350211, издадена од СВР — Титов Велес на Исеин Мехмедов Шопески, с. Г. Врановци — Титоввелешко. (2556)

Лична карта рег. бр. 6211, рег. бр. 0750729, издадена од СВР — Кичево на Стојмир Цветанов Бубулески, с. Козица — Кичевско. (2557)

Лична карта рег. бр. 3673, серија бр. 0630183, издадена од СВР — Крива Паланка на Кана Стојчева Ристова, с. Милутинци — Кривопаланачко. (2558)

Лична карта рег. бр. 2758, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Андон Јосимов Трајков, с. Опила — Кривопаланачко. (2559)

Лична карта рег. бр. 3293, серија бр. 0291623, издадена од СВР — Штип на Павлина Доне (Пекова) Хаџијанева, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 36 — Штип. (2560)

Лична карта рег. бр. 339, серија бр. 0105049, издадена од СВР — Дебар на Абди Осман Мурати, с. Селокуќи — Дебарско. (2561)

Лична карта рег. бр. 4996, серија бр. 0532095, издадена од СВР — Куманово на Варија Љ. Алиева, ул. „Илинден“ бр. 5 — Куманово. (2562)

Лична карта рег. бр. 1371, серија бр. 0209637, издадена од ПВР — Охрид на Коста Ѓорѓи Пуровски, ул. „Андоњ Дуков“ бр. 37 — Охрид. (2563)

Лична карта рег. бр. 13445, серија бр. 0758410, издадена од СВР — Кичево на Исеин Мединов Махмуди, с. Колибари — Кичевско. (2564)

Лична карта рег. бр. 1023, серија бр. 0745535, издадена од СВР — Кичево на Демир Алила Сантоски, ул. „Мандикева“ бр. 34 — Кичево. (2565)

Лична карта рег. бр. 5010, серија бр. 0749528, издадена од СВР — Кичево на Осман Зулков Рамоски, с. Бориново — Кичевско. (2566)

Лична карта рег. бр. 10588, серија бр. 0387198, издадена од СВР — Кочани на Благој Методиов Сандов, ул. „Илинденска“ бр. 37 — Кочани. (2567)

Лична карта рег. бр. 11191, серија бр. 0670534, издадена од СВР — Тетово на Атије Зија Емини, с. Д. Палчиште — Тетовско. (2568)

Лична карта рег. бр. 1218, серија бр. 0662319, издадена од СВР — Тетово на Шукри Алил Алили, с. Теарце — Тетовско. (2569)

Лична карта рег. бр. 2663, серија бр. 0028987, издадена од СВР — Ресен на Цветко Кондовски, с. Љубојно — Преспанско. (2570)

Лична карта рег. бр. 19432, серија бр. 0559249, издадена од СВР — Куманово на Драги Дончо Цветанов, с. Трновец — Кумановско. (2571)

Лична карта рег. бр. 460, серија бр. 0524877, издадена од СВР — Куманово на Мејдин Јашара Амедовски, ул. „Коле Неделковски“ бр. 7 — Куманово. (2572)

Лична карта рег. бр. 5817, серија бр. 0546227, издадена од СВР — Куманово на Александар Т. Спасовски, с. Мургаши — Кумановско. (2573)

Лична карта рег. бр. 9325, серија бр. 0063035, издадена од СВР — Крива Паланка на Слободан Никола Величковиќ, ул. „Партизанска“ бр. 45 — Крива Паланка. (2574)

Лична карта рег. бр. 1015, серија бр. 026195, издадена од ПВР — Демир Хисар на Далип Неџип Исмаиловски, с. Суводол — Битолско. (2577)

Лична карта рег. бр. 7520, серија бр. 0003880, на Стојан Секулов Апостоловски, с. Рибарци — Битолско. (2576)

Лична карта рег. бр. 3712, серија бр. 0266528, издадена од СВР — Битола на Сафет Демирџов Исмаиловски, с. Суводол — Битолско. (2577)

Лична карта рег. бр. 10581, серија бр. 0082242, на Амиде Јусуфовска, ул. „Охридска“ бр. 243 — Битола. (2578)

Лична карта рег. бр. 14476, серија бр. 0085535, издадена од СВР — Битола на Кенан Ризман Цаферовски, ул. „Цар Самоил“ бр. 230 — Битола. (2579)

Лична карта рег. бр. 3367, серија бр. 0266565, издадена од ПВР во Демир Хисар на Вангел С. Сивески, с. Слоштица — Битолско. (2580)

Лична карта рег. бр. 6448, серија бр. 0078155, издадена од СВР — Битола на Риза Наим Рифатовски, ул. „Гостивар“ бр. 2 — Битола. (2581)

Лична карта рег. бр. 1447, серија бр. 0289900, издадена од СВР — Штип на Анка (Коцева) Козарева Трајчева, ул. „Стиф Наумов“ бр. 12 — Штип. (1905)

Лична карта рег. бр. 14797, серија бр. 0555930, издадена од СВР — Куманово на Урош Аритон Тасевски, с. Клевовце — Кумановско. (1915)

Лична карта рег. бр. 15684, серија бр. 0554761, издадена од СВР — Куманово на Благо Димко Трајковиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (1916)

Лична карта рег. бр. 10786, серија бр. 0043499, издадена од СВР — Струмица на Трпо Глигор Кукоски, с. Вевчани — Охридско. (1917)

Лична карта рег. бр. 17010, серија бр. 0022229, издадена од СВР — Струмица на Идриз Асанов Алиоски, с. Боровец — Охридско. (1917)

Лична карта рег. бр. 1596, серија бр. 0022597, издадена од ПВР — Охрид на Ангеле Зафиров Гаршевски, с. Велестово — Охридско. (1919)

Лична карта рег. бр. 4895, издадена од ПВР — Брод на Србин Секулов Атанасоски, с. Велица — Кичевско. (1920)

Лична карта рег. бр. 6916, серија бр. 0458861, издадена од СВР — Струмица на Панче Иван Шаламанов, ул. „Маршал Тито“ бр. 9 — Струмица. (1921)

Лична карта рег. бр. 8012, серија бр. 0112722, издадена од СВР — Дебар на Алим С. Салију, с. Требениште — Дебарско. (1924)

Лична карта рег. бр. 6915, серија бр. 0383525, издадена од СВР — Кочани на Нада Исајова Никова, ул. „Р. Михајлов“ бр. 9 — Кочани. (1925)

Лична карта рег. бр. 3902, серија бр. 0748420, издадена од СВР — Кичево на Тефик Мустафов Максутоски, ул. „Скопска“ бр. 2 — Кичево. (1926)

Лична карта рег. бр. 2078, серија бр. 0726298, издадена од СВР — Брод на Русанда Алексова Тримческа, с. Инче — Кичевско. (1927)

Лична карта рег. бр. 12472, серија бр. 0117182, издадена од СВР — Дебар на Рафе Иванов Струшоски, с. Лазарополе — Дебарско. (1968)

Лична карта рег. бр. 11956, серија бр. 0116666, издадена од СВР — Дебар на Кадри Шемов Аршлани, с. Новак — Дебарско. (1969)

Лична карта рег. бр. 733, серија бр. 0745245, издадена од СВР — Кичево на Евица Георгија (Јосифовска) Настоска, с. Брждани — Кичевско. (1970)

Лична карта рег. бр. 7991, издадена од СВР — Струмица на Сали Демирал Елмазов, с. Сушево — Струмичко. (1971)

Лична карта рег. бр. 15896, серија бр. 0090252, на Николина Стојчева, ул. „Рузвелт“ бр. 3 — Битола. (1972)

Лична карта рег. бр. 15936, серија бр. 0090041, на Томе Н. Стојчев, ул. „Рузвелт“ бр. 3 — Битола. (1973)

Лична карта рег. бр. 8269, серија бр. 0117196, на Саздан Ангеле Груевски, с. Ношпал — Битолско. (1974)

Лична карта рег. бр. 2523, серија бр. 0116361, на Бесим Мазлам Ибраимоски, с. Слегово — Битолско. (1975)

Лична карта рег. бр. 5588, на Душанка Сотировиќ, ул. „Кичево“ бр. 17 — Битола. (1976)

Лична карта рег. бр. 22979, серија бр. 0121216, на Александар Талевски, с. Добрушево — Битолско. (1977)

Лична карта рег. бр. 10523, серија бр. 0083390, на Шефик Муса Бајрамовски, ул. „Карадова“ бр. 35 — Битола. (1978)

Лична карта рег. бр. 8346, серија бр. 0704856, издадена од СВР — Гостивар на Јеремија Јосев Петрески, с. Маврово — Гостиварско. (1979)

Лична карта рег. бр. 2859, серија бр. 0699469, издадена од СВР — Гостивар на Нада Тоде Тримческа, ул. „Сл. Пепоски“ бр. 30 — Гостивар. (1980)

Лична карта рег. бр. 12040, серија бр. 0708550, издадена од СВР — Гостивар на Џемил И. Илјази, с. Добридол — Гостиварско. (1981)

Лична карта рег. бр. 3949, издадена од ПВР — Радовиш на Мергузел Мустафова (Ибраимова) Алимова, с. Ораовица — Струмичко. (1983)

Лична карта рег. бр. 3950, издадена од ПВР — Радовиш на Исмаил Јашаров Алиов, с. Ораовица — Струмичко. (1984)

Лична карта рег. бр. 2704, серија бр. 0528799, издадена од СВР — Куманово на Реџеп Таира Амедовски, ул. „Фридрих Енгелс“ бр. 1 — Куманово. (1987)

Лична карта рег. бр. 21066, серија бр. 0717676, издадена од СВР — Гостивар на Камил Куртиша Оркуши, ул. „М. Груевски“ бр. 17 — Гостивар. (1992)

Лична карта рег. бр. 8315, серија бр. 0704825, издадена од СВР — Гостивар на Зоге Софрев Стојановски, Маврово — Гостиварско. (1993)

Лична карта рег. бр. 12496, серија бр. 0709006, издадена од СВР — Гостивар на Исен Амета Дервиши, с. Форино — Гостиварско. (1994)

Лична карта рег. бр. 3429, серија бр. 0343930, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Асан Казимов Реџепов, с. Виничани — Титоввелешко. (2613)

Лична карта рег. бр. 21468, серија бр. 0536788, издадена од СВР — Куманово на Рада Т. Лазаровска, с. Агиносело — Кумановско. (2617)

Лична карта рег. бр. 6139, серија бр. 332649, издадена од СВР — Титов Велес на Рамадан Бекиров Таиров, с. Мелница — Титоввелешко. (2619)

Лична карта рег. бр. 2796, серија бр. 0662067, издадена од СВР — Тетово на Славе М. Боговски, с. Беловиште — Тетовско. (2620)

Лична карта рег. бр. 5016, серија бр. 0785801, издадена од СВР — Тетово на Дуда Али Мерсели, ул. „Тапуиска“ бр. 15 — Тетово. (2621)

Лична карта рег. бр. 2433, издадена од ПВР — Радовиш на Стојан Тушев Петров с. Јаргулица — Струмичко. (2622)

Лична карта рег. бр. 9144, серија бр. 0333687, издадена од СВР — Титов Велес на Десанка Налчо (Васиќ) Драгиќ, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 11 Штип. (2623)

Лична карта рег. бр. 7875, серија бр. 0083268, издадена од СВР — Струмица на Мемед Асан Алиев, с. Сушица — Струмичко. (2626)

Лична карта рег. бр. 3426, серија бр. 0431752, издадена од СВР — Гевгелија на Марија Тодор Николова, с. Т. Балдовци — Струмичко. (2627)

Лична карта рег. бр. 22133, издадена од СВР — Винковци на Ристо Тодор Митовски, с. Босилово — Струмичко. (2628)

Лична карта рег. бр. 2022, серија бр. 064624, издадена од СВР — Кратово на Даница Шишеник, с. Пробиштип — Кочанско. (2629)

Лична карта рег. бр. 1039, серија бр. 0145549, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Борис Крстев Ивановски, ул. „Егејска“ бр. 62 — Прилеп. (2630)

Лична карта рег. бр. 6128, серија бр. 0151660, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Вета Миланова (Бошкоска) Ристеска, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 123 — Прилеп. (2631)

Лична карта рег. бр. 1053, серија бр. 0145608, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Ајдин Елмазов Мемедовски, ул. „Круме Волнаровски“ бр. 90 — Прилеп. (2632)

Лична карта рег. бр. 3110, издадена од ПВР — Брод на Назмија Амедов Абдулоски, с. Јакрениво — Прилепско. (2633)

Лична карта рег. бр. 5285, серија бр. 0149560, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Реџеп Јашаров Фаикоски, ул. „Крушеска“ бр. 35 — Прилеп. (2634)

Лична карта рег. бр. 15183, серија бр. 0196399, издадена од СВР на ОНО Прилеп на Ацо Станимиров Дабиќ, с. Кутлешево — Прилепско. (2635)

Лична карта рег. бр. 16106, издадена од ПВР — Прилеп на Јован Марка Загорац, с. Милошево — Прилепско. (2636)

Лична карта рег. бр. 15022, серија бр. 0187014, издадена од ПВР — Прилеп на Петар Илиев Арсоки, ул. „М. Ацев“ бр. 16 — Прилеп. (2637)

Лична карта рег. бр. 996, серија бр. 0181506, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Трајан Ангелов Мустрески, с. М. Рувци — Прилепско. (2638)

Лична карта рег. бр. 1331, серија бр. 0145880, издадена од ПВР — на ГНО Прилеп на Абдула Асанов Муртезоски, ул. „Крум Волнаровски“ бр. 99 — Прилеп. (2639)

Лична карта рег. бр. 2551, серија бр. 0146526, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Милан Илиев Кусески, ул. „Киро Пајмакоски“ бр. 13 — Прилеп. (2640)

Лична карта рег. бр. 14868, серија бр. 0088920, издадена од ПВР — Битола на Нада Димкова Калпакоска, ул. „Блаже Цанески Челото“ бр. 21 — Прилеп. (2641)

Лична карта рег. бр. 1254, издадена од ПВР — Прилеп на Горѓи Крстев Дамчески, с. Загорани — Прилепско. (2642)

Лична карта рег. бр. 14443, серија бр. 0158736, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Никола Благоев Благоевски, ул. „Браќа Шемкови“ бр. 36 — Прилеп. (2643)

Лична карта рег. бр. 4545, издадена од ПВР — на ОНО — Прилеп на Алексо Трајков Петрески, с. Зрзе — Прилепско. (2644)

Лична карта рег. бр. 3706, серија бр. 0308429, издадена од СВР — Штип на Благо Стојан Кузманов, ул. „Иван Рибар“ бр. 61 — Штип. (2645)

Лична карта рег. бр. 26814, серија бр. 0684999, издадена од СВР — Тетово на Петре Трпе Србиновски, с. Непроштено — Тетовско. (2646)

Лична карта рег. бр. 980, серија бр. 0633488, издадена од СВР — Кр. Паланка на Горѓи Петровски, с. Псача — Кривопаланечко. (2647)

Лична карта рег. бр. 9326, серија бр. 0753847, издадена од СВР — Кичево на Илмија Амдиов Ајчовски, с. Лисичани — Кичевско. (2648)

Лична карта рег. бр. 4277, серија бр. 0648869, издадена од СВР — Кратово на Славко Андонов Апостолски, с. Ошпа — Кривопаланечко. (2649)

Лична карта рег. бр. 51659, серија бр. 0045296, издадена од СВР — Скопје на Митра Глигор (Стојмирова) Маркова, ул. „43“ бр. 44 — Скопје. (2696)

Лична карта рег. бр. 78952, серија бр. 0055419, издадена од СВР — Скопје на Бислим Зекир Адем, ул. „157“ бр. 5 — Скопје. (2697)

Лична карта рег. бр. 79851, серија бр. 0057724, издадена од СВР — Скопје на Сејфула Мемед Сејфула, ул. „151 бис“ бр. 1 — Скопје. (2698)

Лична карта рег. бр. 54701, серија бр. 0043523, издадена од СВР — Скопје на Амит Агуш Али, ул. „376“ бр. 118 — Скопје. (2699)

Лична карта рег. бр. 9331, серија бр. 0004056, издадена од СВР — Скопје на Драгида Величко (Хаџи Трајкова) Николова, ул. „274“ бр. 5 — Скопје. (2700)

Лична карта рег. бр. 67261, серија бр. 0658366, издадена од СВР — Скопје на Шефкет Фаик Осман, Фабрика „Порлетер“ — Скопје. (2701)

Лична карта рег. бр. 64112, серија бр. 0069878, издадена од СВР — Скопје на Цветат Целадин Шлаку, ул. „135“ бр. 19 — Скопје. (2702)

Лична карта рег. бр. 65256, серија бр. 0072195, издадена од СВР — Скопје на Александар Стефко Митревски, ул. „Цветан Димов“ бр. 36 — Скопје. (2704)

Лична карта рег. бр. 39795, серија бр. 0654962, издадена од СВР — Скопје на Пандора Цветан Атанасова, ул. „23“ бр. 20 — Скопје. (2705)

Лична карта рег. бр. 76901, серија бр. 0054635, издадена од СВР — Скопје на Андреја Д. Божиновски, ул. „172“ бр. 145 — Скопје. (2706)

Лична карта рег. бр. 4236, серија бр. 0529249, издадена од СВР — Куманово на Максут Шериф Алиевски, ул. „Илинден“ бр. 5а — Куманово.

Лична карта рег. бр. 9149, серија бр. 0333703, издадена од СВР — Титов Велес на Александар Славков Тодоровски, ул. „Ордан Цинот“ бр. 66а — Титов Велес. (2708)

Лична карта рег. бр. 6874, серија бр. 0638384, издадена од СВР — Крива Паланка на Богдан Спасе Милковски, с. Метежево — Кривопаланечко.

Лична карта рег. бр. 5292, серија бр. 0458300, издадена од СВР — Струмица на Илија Динов Иванов, ул. „45“ бр. 14 — Струмица. (2710)

Лична карта рег. бр. 4352, серија бр. 0030443, издадена од СВР — Ресен на Славе Е. Горѓиевски, с. Отешево — Преспанско. (2711)

Лична карта рег. бр. 5247, серија бр. 0280815, издадена од СВР — Ресен на Никола Петковски, с. Д. Б. Црква — Преспанско. (2712)

Лична карта рег. бр. 4677, серија бр. 0215444, издадена од ПВР — Охрид на Љубе Костов Влачески, ул. „Д. Груев“ бр. 163 — Охрид. (2723)

Лична карта рег. бр. 8041, серија бр. 0704551, издадена од СВР — Гостивар на Параскева Аврама Атанасовска, с. Беличица — Гостиварско. (2715)

Лична карта рег. бр. 23, серија бр. 0744533, издадена од СВР — Кичево на Миладин Томев Наумовски, с. Јагол Доленци — Кичевско. (2716)

Лична карта рег. бр. 11836, серија бр. 0671565, издадена од СВР — Тетово на Стојко Атанас Крстевски, с. Теарце — Тетовско. (2717)

Лична карта рег. бр. 1214, серија бр. 0633724, издадена од СВР — Крива Паланка на Максим Атанасов Станковски, с. Псача — Кривопаланечко.

Лична карта рег. бр. 7727, серија бр. 0665628, издадена од СВР — Тетово на Несим Лиман Јакупи, с. Слатино — Тетовско. (2719)

Лична карта рег. бр. 8161, серија бр. 0732976, издадена од СВР — Кичево на Исмаил Џемилов Рамадани, с. Грешница — Кичевско. (2720)

Лична карта рег. бр. 2605, серија бр. 0635115, издадена од СВР — Крива Паланка на Мите Јосимов Денковски, с. Баратлија — Кривопаланечко. (2721)

Лична карта рег. бр. 8932, серија бр. 0041643, издадена од ПВР — Струга на Зулфи Казим Шеј, с. Велешта — Охридско. (2722)

Лична карта рег. бр. 26209, серија бр. 0723119, издадена од СВР — Гостивар на Белул Бајрами, ул. „С. Симоновски“ бр. 43 — Гостивар. (2723)

Лична карта рег. бр. 12772, серија бр. 0553415, издадена од СВР — Куманово на Мирослав Д. Петровиќ, с. Никуљане — Кумановско. (2724)

Лична карта рег. бр. 13986, серија бр. 0016869, издадена од СВР — Скопје на Драгомир К. Тасевски, ул. „Гуро Ѓаковиќ“, бр. 30 — Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна
135. Одлука за одредување награди за уништување на волци	409
136. Одлука за менување називот на Државната филхармонија на Народна Република Македонија	409
137. Одлука за отворање специјални паралелки од V и VI клас при Вишата гимназија „Цветан Димов“ во Скопје	409